



Дејан САВОВСКИ

# ИЗГУБЕНИ ВО "РАЈОТ"

**Л**оша власт и уште полоша опозиција. Вака накусо во изминативе години може да се опише македонската политичка сцена. Велат за стабилна и за просперитетна демократија потребни се одговорна власт, силна опозиција и политичко зрело граѓанство. Кај нас сè уште недостасуваат и едното, и другото, и третото. Владите и функционерите, партиите и нивните приврзници се натпреваруваат меѓу себе која повеќе ќе земе. Заглавени во сопствените виртуелни светови и самобендисаност, нашите политичари покажаа и докажаа дека не умеат, не знаат и не се кадарни да го најдат вистинскиот пат до подобра и попросперитетна иднина, а и сегашност. Преголемите ветувања, желби, амбиции останаа неисполнети, а разочарувањето е сè поголемо. Непотизмот, корупцијата и митото станаа синоними и симболи за македонската транзиција. За разлика од минатите, оваа власт сè уште ужива голема поддршка кај граѓаните. Но, лека полека сите увидуваат дека сè се сведува на одлично медиумско презентирање на проекти, кои можеби некогаш ќе донесат благодет за сите. Преку цепелини нудат рај на небото, а на земјата сè уште го доживуваме транзициониот пекол. Во прилог на замајувањето на јавноста оди и континуирано дисонантната опозиција. Таа го доживува нимбизмот, за кој со потсмев го гледаше кај другите. Единството со кое толку многу се гордееја социјалдемократите и што беше синоним за најконтроверзната партија на македонското политичко милје, сега замислете, го бараат преку јавни огласи.

А, сè почна така "наивно" кога почитуваниот просветител и римски правник ја презеде лидерската позиција, несфаќајќи дека од својот претходник доби данајски подарок. Можеби денес му е сосема јасно дека и не било така лесно да се води таква партија. Хазардерското однесување го доведе во ситуација да прави бесмислени потези за да се врати на врвот на партиската пирамида. Сега се сети да ја врати социјалдемократската идеја во Социјалдемократскиот сојуз. Се свести дека левицата нема таргет група на која треба да ѝ се обрати. И како што еден негов близок сопартиец, во моменти на искреност, рече дека во времето на СДСМ

**"ДО КАДЕ ЌЕ СТИГНЕШ СО ОВОЈ ПАМЕТ", (QUOUS-QUE TANDEM) МУ СЕ ОБРАТИ ЦИЦЕРОН НА КАТАЛИНА**

работниците останаа без работа, земјоделците без..., студентите си заминаа од државава. И кој е виновен за тоа?! Сигурно не е статутот на партијата кој не дозволува фракционерско дејствување. Од друга страна, пак, евроинтеграцијата делува мошне несигурно на челната позиција на најголемата опозициона партија. Во недостиг на сопствена оригиналност, таа ги повторува чекорите на Груевски кога тој се по-

ни избори со новиот лик и новата програма да успее да ги добие гласовите на граѓаните. Плагијат пар екселанс и ништо повеќе.

Сега нуди решение за отпочнување политички дијалог, а самата не може да најде начин како да комуницира со неистомислениците од својата партија. Така е тоа кога мангупите профилираат партиски кадри на кои тешко им оди да раководат партија, а утре треба истите тие да ја водат државата.

И сè некои платформи за спас на Македонија, демагошки замајувања, а граѓаните и натаму остануваат во скапаниот "Ориент експрес".

За мозаикот да биде комплетен, свои камчиња редат и албанските политички партии. ДУИ сè уште не може да се помири со опозиционата улога. И наместо да се свртат кон сопствената реорганизација или, пак, да ги увидат греш-



**ТАКА Е ТОА КОГА МАНГУПИТЕ ПРОФИЛИРААТ ПАРТИСКИ КАДРИ НА КОИ ТЕШКО ИМ ОДИ ДА РАКОВОДАТ ПАРТИЈА, А УТРЕ ТРЕБА ИСТИТЕ ДА ЈА ВОДАТ ДРЖАВАТА. И СЕ НЕКОИ ПЛАТФОРМИ ЗА СПАС НА МАКЕДОНИЈА, ДЕМАГОШКИ ЗАМАЈУВАЊА, А ГРАЃАНИТЕ И НАТАМУ ОСТАНУВААТ ВО СКАПАНИОТ "ОРИЕНТ ЕКСПРЕС".**

**Заглавени во сопствените виртуелни светови и самобендисаност, нашите политичари покажаа и докажаа дека не умеат, не знаат и не се кадарни да го најдат вистинскиот пат до подобра и попросперитетна иднина, а и сегашност.**

зиционираше во ВМРО-ДПМНЕ. Говори за единствен СДСМ, а се обидува своите неистомисленици да ги истурка во некоја нова некаква "народна" партија, во која би членувале сите оние кои во минатото биле вмешани во разно-разни криминални дејствија. Секојдневно, по примерот на вмровците, промовира нови лица на конференциите за печат, сакајќи да прикаже дека и во нејзината партија има млади образовани недокажани кадри, кои сè уште немале можност да ги покажат своите капацитети на дело. И на неа, како и на Груевски, ќе ѝ треба многу време за да ја реформира партијата и на наредните парламентар-

ките од слабата игра која ги чинеше останување во опозиција, интегративците се одлучија да ги блокираат институциите на системот. Излегоа од Собранието заедно со нивниот коалиционен партнер ПДП. Доволен аларм за меѓународните претставници повторно да се обидат да ги седнат на маса нашите спасители, кои во наше име постојано се обидуваат да ни докажат дека нешто прават од "пресудно значење". Но, ретко кој веќе им верува на добронамерниците, кои имаат само лудачка решеност и задоволство само да владеат, повикувајќи се на доброто за граѓаните. "И по Тито ли Тито".